

ФЕРШПЕД АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 6
БИЛАНС НА УСПЕХ	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 51

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

**ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ**

Извештај за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје (Друштвото), кои го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и белешките кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија („МСР“). Нашите одговорности според наведените МСР се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководителите и кој е во примена во Република Северна Македонија за ревизии на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес („Кодексот на етика“). Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Веруваме дека ревизорските докази што ги прибавивме се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Други прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 беа ревидирани од друг ревизор кој изрази мислење со резерва на 11 април 2025 поради неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придружено друштво во финансиските извештаи за 2023 година.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголема значајност во нашата ревизија на посебните финансиски извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на посебните финансиски извештаи како целина и при формирање на нашето мислење за нив, и ние не обезбедуваме посебно мислење за овие прашања.

Клучно ревизорско прашање	Како нашата ревизија го адресираше клучното ревизорско прашање
<p>Признавање на приходи од договори со клиенти Види Белешка 3.1, Белешка 7.1, Белешка 8</p> <p>Во 2025 година Друштвото оствари приходи од продажба од 4.187.523 илјади МКД, од кои 4.125.274 илјади МКД се приходи од договори со клиенти, а најголем дел се однесуваат на Царинското работење во износ од 2.938.726 илјади МКД. Приходите од лизинг изнесуваат 62.249 илјади МКД, а побарувањата од купувачи на 31 декември 2025 година изнесуваат 227.369 илјади МКД.</p> <p>Признавањето на приходите е значајно поради големината на износите, разновидноста на услугите и потребата од расудување при определување на моментот на признавање на приходот.</p> <p>Исто така значајна е и проценката дали Друштвото настапува како принципал или застапник кај приходите од Царинско работење, што влијае врз тоа дали приходот се признава во бруто или нето износ.</p>	<p>Нашите постапки вклучуваа, меѓу другото: Стекнување разбирање и оценка на дизајнот и имплементацијата на релевантните контроли поврзани со договарањето, евидентирањето, фактурирањето и разграничувањето на приходите.</p> <p>Проверка на примерок од договори со клиенти и друга придружна документација, со цел да оцениме дали обврските за извршување се правилно идентификувани и дали приходите се признаени во соодветниот период.</p> <p>Критичко преиспитување на проценката на Раководството дали Друштвото настапува како принципал или застапник кај приходите од Царинско работење.</p> <p>Проверка на примерок од фактури, царински декларации и друга оперативна документација, со цел да потврдиме дека приходите се поддржани со соодветни докази за извршени услуги.</p> <p>Тестирање на примерок од договори поврзани со складишни капацитети, со цел да оцениме дали приходите се соодветно класифицирани како приходи од договори со клиенти или приходи од лизинг.</p>

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Клучно ревизорско прашање	Како нашата ревизија го адресираше клучното ревизорско прашање
Поради значајноста на износите и нивото на расудување вклучено, ова прашање го сметавме за клучно ревизорско прашање.	Тестирање на гранични трансакции околу крајот на годината и оценка дали приходите, побарувањата од купувачи и поврзаните обелоденувања се соодветно презентирани и обелоденети во финансиските извештаи.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговото опкружување добиено во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во годишен извештај за работењето и посебната годишна сметка. Ние немаме што да известиме во врска со овие прашања.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се во примена во

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Република Северна Македонија, како и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготовката на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување дали посебните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога такво постои. Погрешните прикажувања можат да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во збир, разумно може да се очекува да влијаат врз економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, ние применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Идентификуваме и проценуваме ризици од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски постапки кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

- на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, бидејќи измамата може да вклучува заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е релевантна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски постапки соодветни на околностите, но не и со цел да изразиме мислење за ефективностa на внатрешната контрола на Друштвото.
 - Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
 - Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се неадекватни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови можат да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
 - Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги и евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата

ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние се насочуваме на оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавно објавување или кога, во исклучително ретки околности, сме заклучиле дека прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од таквото известување, кои разумно би можеле да ги надминат користите за јавниот интерес.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година

Скопје, 23 април 2026 година


Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



ФЕРШПЕД АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	8	4,187,523	4,695,991
Останати приходи од работење	9	22,548	11,995
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-48,545	-53,388
Трошоци за вработените	11	-234,889	-224,797
Амортизација	16	-56,147	-51,925
Набавна вредност на трговски стоки		-415,616	-445,342
Останати расходи од работење	12	-3,346,137	-3,814,564
Добивка од работење		108,737	117,970
Финансиски приходи	13	11,345	10,412
Финансиски расходи	13	-7,324	-1,532
Добивка пред одапочување		112,758	126,850
Данок на добивка	14	-13,383	-16,746
Добивка по одапочување		99,375	110,104
Основна заработувачка по акција (во денари)	15	6,096	6,754

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 23 април 2026 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор

Драган Наков



Белешките содржани од страна 13 до 53 се составен дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Добивка по оданочување		99,375	110,104
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-836	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-836	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		98,539	110,104

**Белешките содржани од страна 13 до 53 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	1,049,155	1,056,314
Средства со право на користење	16	16,935	0
Нематеријални средства	16	251	344
Аванси за материјални средства		54	8,401
Вложувања во подружници и придружени друштва	17	703,532	703,532
Вложувања расположливи за продажба	18	35,832	1,787
Останати долгорочни средства		540	540
Вкупно		1,806,299	1,770,918
Тековни средства			
Залихи	19	14,169	14,871
Побарувања од купувачи	20	227,369	218,862
Останати краткорочни побарувања	21	38,424	33,361
Краткорочни позајмици и депозити	22	243,310	105,310
Парични средства	23	146,447	206,591
Вкупно		669,719	578,995
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,476,018	2,349,913
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		677,426	677,426
Откупени сопствени акции		-431,248	-431,248
Законски и останати резерви		349,002	349,838
Акумулирана добивка		1,571,603	1,483,968
Вкупно		2,166,783	2,079,984
Нетековни обврски			
Обврски за лизинг – нетековен дел	24	15,565	-
Останати долгорочни обврски		-	-
Вкупно		15,565	0
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	25	178,059	162,869
Останати краткорочни обврски	26	113,810	107,060
Обврски за лизинг – тековен дел	24	1,801	-
Вкупно		293,670	269,929
Вкупно обврски		309,235	269,929
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2,476,018	2,349,913

Белешките содржани од страна 13 до 53 се составен
дел на овие финансиски извештај

ФЕРШПЕД АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	2025	2024
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	99,375	110,104
Амортизација	56,148	51,925
Добивка / загуба од продажба на вложувања расположливи за продажба	-34	-1,068
Добивка / загуба од продажба на основни средства, и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-4,223	-1,129
Побарувања од купувачи	-8,507	1,362
Останати краткорочни побарувања	-5,063	-5
Залихи	702	-772
Обврски спрема добавувачи	15,190	-8,482
Останати краткорочни обврски	6,750	-36,074
Нето парични текови од деловни активности	160,338	115,861
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-56,659	-34,107
Набавки на нематеријални средства	14,121	-117
Аванси за основни средства	8,347	-8,401
Прилив од продадени основни средства	0	2,390
Прилив / одлив од вложувања во подружници, придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	-34,847	5,568
Одлив од останати долгорочни средства	0	-540
Прилив / одлив од краткорочни финансиски вложувања	-138,000	10,018
Нето парични текови од инвестициони активности	-207,038	-25,189
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од обврски за лизинг	-1,704	-
Одлив од краткорочни кредити	0	-573
Исплатени дивиденди	-11,740	-11,678
Исплатени награди	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-13,444	-12,251
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-60,144	78,421
Парични средства на почеток на годината	206,591	128,170
Парични средства на крајот на годината	146,447	206,591

Белешките содржани од страна 13 до 53 се составен дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2025 година**

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2025 година	677,426	-431,248	349,838	1,483,968	2,079,984
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	99,375	99,375
Друга сеопфатна добивка	-	-	-836	-	-836
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	99,375	98,539
Трансакции со сопствениците					
Распределено за дивиденди	-	-	-	-11,740	-11,740
Распределено за награди	-	-	-	-	0
Прекнижено од останати резерви на акумулир. добивка	-	-	0	-	0
Распределено за инвестиции во основни средства	-	-	0	0	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025 година	677,426	-431,248	349,002	1,571,603	2,166,783

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2024 година	677,426	-431,248	319,838	1,415,602	1,981,618
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	110,104	110,104
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	110,104	110,104
Трансакции со сопствениците					
Распределено за дивиденди	-	-	-	-11,738	-11,738
Распределено за награди	-	-	-	-	-
Прекнижено од останати резерви на акумулир. добивка	-	-	-	-	-
Распределено за инвестиции во основни средства	-	-	30,000	-30,000	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024 година	677,426	-431,248	349,838	1,483,968	2,079,984

Белешките содржани од страна 13 до 53 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: јавни и царински складишта, хотелиерство и угостителство и трговија со мешовити стоки.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2025 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (19,65% на 31.12.2024 година), Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2024 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2024 година) и Европа АД Скопје 9,99% (9,66% на 31.12.2024 година).

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2025 година има откупено 1.810 обични акции или 9,99% од акционерската главнина (1.810 обични акции или 9,99% на 31.12.2024 година).

1.4. Бројот на вработените во ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2025 година изнесуваше 271 лице. На 31.12.2024 година во ФЕРШПЕД АД Скопје беа вработени 275 лица.

1.5. Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 7 заклучно со страница 51, се составени во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство ("Сл. весник на РСМ" бр. 75/2024 и 274/2024), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и соодветните толкувања, применливи во Република Северна Македонија од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 9 - Финансиски инструменти и МСФИ 17 - Договори за осигурување, чија примена започнува од 1 јануари 2028 година.

До датумот на нивната примена, во согласност со насоките од Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 - Финансиски инструменти: Признавање и мерење и МСФИ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4 - Договори за осигурување остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања објавени во "Сл. весник на РСМ" бр. 75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот што започнува на 1 јануари 2025 година, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во наведената регулаторна рамка. Следствено, МСФИ 1 - Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување не е применлив, а Друштвото ги примени соодветните преодни одредби за стандардите кои се применуваат од 1 јануари 2025 година.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото во согласност со МСС 27 - Посебни финансиски извештаи. Во нив се вклучени средствата, обврските, приходите и расходите на Фершпед АД - Скопје, вклучувајќи ги и организационите единици кои не претставуваат посебни правни лица. Вложувањата во подружници и други правни лица под контрола на Друштвото се евидентирани во согласност со сметководствените политики на Друштвото, додека нивните средства, обврски, приходи и расходи не се вклучени во овие посебни финансиски извештаи. Друштвото подготвува и консолидирани финансиски извештаи во кои се вклучени подружниците.

Споредбените податоци за 2024 година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и, освен каде што е поинаку наведено, не се прилагодени на новата сметководствена рамка; извршени се само презентациски рекласификации каде што тоа било потребно за обезбедување споредивост.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД), освен доколку не е поинаку наведено, која претставува функционална валута и валута за презентирање на Друштвото.

Монетарните средства и обврски во странска валута се преведени со користење на официјалниот девизен курс на Народна Банка на Република Северна Македонија, на денот на известувачкиот период.

2.2. Примена на нови и ревидирани МСФИ

По извршената проценка на влијанието од новоприменливите стандарди, во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Наеми резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем. Како последица на оваа промена, од договорите за оперативен наем се признаваат нови средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Примената на МСФИ 16 имаше материјално влијание врз финансиската состојба на Друштвото, преку зголемување на средствата и обврските, како и врз презентацијата на трошоците, при што трошоците за наем се заменети со амортизација на правата за користење и финансиски расходи по основ на обврските за лизинг.

Деталните информации во врска со примената на МСФИ 16, вклучително и ефектите врз средствата, обврските и резултатите, се обелоденети во Белешки 16 и 24. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг (МСФИ 16).

Во текот на периодот, Друштвото ја разгледа примената на МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на претходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 немаше влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Друштвото во тековниот период.

Примената на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот меѓупериодски период.

2.3. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.5) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.8).

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото врши проценки и донесува расудувања кои имаат влијание врз прикажаните износи на средства, обврски, приходи и расходи, како и врз обелоденетите потенцијални обврски на датумот на известување. Проценките и расудувањата се засновани на историско искуство, познати факти и околности на датумот на известување, како и на очекувања за идни настани за кои Раководството смета дека се разумни во

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

дадените околности. Вистинските резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и расудувањата континуирано се преиспитуваат. Промените во сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој проценката е променета, доколку промената влијае само на тој период, односно и во идните периоди доколку промената влијае и на тековниот и на идните периоди.

Најзначајните подрачја во кои се применуваат проценки и расудувања, а кои можат да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи, се следните:

Корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Амортизациските стапки, корисниот век на употреба и резидуалната вредност се утврдуваат врз основа на претходно искуство, очекуваниот начин на користење на средствата, техничкиот развој и проценката на Раководството за идните економски користи од истите. Соодветноста на овие претпоставки се преиспитува најмалку еднаш годишно.

Признавање на приходи од дојовори со купувачи

Значајно расудување при примената на МСФИ 15 се однесува на утврдувањето дали Друштвото настапува како принципал или агент кај приходите од ОЕ 4 - Царинско работење. При ова расудување, Раководството го идентификува специфицираниот аутпут кон клиентот како интегрирана услуга на царинско застапување и процесирање на увозно-извозни и транзитни постапки, а не како одвоено подмирување на поединечни давачки. При заклучокот дека Друштвото е принципал, Раководството го зема предвид фактот дека Друштвото е примарно одговорно за извршување на услугата, ја диригира и ја контролира нејзината реализација во текот на целиот процес, ја презема обврската за подмирување на царинските давачки во свое име и на свој ризик, го утврдува надоместокот на пакетот, го сноси кредитниот ризик од наплата и е субјект кон кој надлежните царински власти вршат контроли во текот на постапката. Ова расудување влијае врз тоа дали приходот се признава во бруто или во нето износ.

Обезвреднување на побарувањата и средствата по основ на дојовори

Обезвреднувањето на побарувањата од купувачи, останатите побарувања и средствата по основ на дојовори се заснова врз проценка на нивната наплатливост. При оваа проценка се земаат предвид старосната структура на побарувањата, историјата на наплата, финансиската состојба на должниците, постоечките обезбедувања, како и очекуваните идни готовински приливи. Вистинскиот исход може да се разликува од извршените проценки.

Нејо реализациона вредност на залихите

Залихите се искажуваат по пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. При утврдувањето на нето реализационата вредност,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото врши проценка на очекуваните продажни цени и трошоците потребни за продажба, при што особено ги зема предвид застареноста, оштетувањето, спориот обрт и тековните пазарни услови.

Лизинг

Каматните стапки кои се користат за дисконтирање на проценетите парични текови се применуваат исклучиво во рамки на пресметките согласно МСФИ 16 – Наеми, за целите на утврдување на вредноста на средствата со право на користење и соодветните обврски за лизинг.

За договорите за наем кои се признати по МСФИ 16 во тековниот период, Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолжување од 5.5%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на започнување на наемот.

За договорите кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со каматните стапки утврдени од лизинг-компаниите, како што се дефинирани во соодветните договори, при што за овие обврски за лизинг постојат утврдени амортизациони планови.

Резервирања и потенцијални обврски

Резервирањата и обелоденувањето на потенцијалните обврски се засновани на проценка на веројатноста за настанување на иден одлив на средства како резултат на минати настани. Поради природата на овие ставки, во одредени случаи вистинскиот исход може да се разликува од проценките на Раководството.

Кога е применливо, Раководството врши проценка и на обврските за користите на вработените и на постоење на привремени разлики за целите на одложениот данок од добивка.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираниите периоди.

3.1. Приходи од договори со купувачи

Приходите од договори со купувачи се признаваат кога, односно додека, Друштвото ги исполнува своите обврски за извршување со пренос на контрола

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

врз ветените добра или услуги на купувачот, во износ на надоместокот на кој Друштвото очекува да има право.

Во зависност од природата на доброто или услугата, приходот се признава или во текот на времето, кога купувачот истовремено ги добива и троши придобивките од извршувањето на услугата, или во моментот кога контролата врз доброто или услугата е пренесена на купувачот.

Кога во обезбедувањето на ветеното добро или услуга учествува трета страна, Друштвото за секоја специфицирана услуга или добро оценува дали настапува како принципал или како агент. Друштвото настапува како принципал кога ја контролира специфицираната услуга или добро пред нивното пренесување на купувачот, а како агент кога неговата обврска е само да организира трета страна да ја обезбеди услугата или доброто. Кога Друштвото настапува како принципал, приходот се признава во бруто износ; кога настапува како агент, приходот се признава нето, во износ на провизијата или надоместокот на кој Друштвото очекува да има право.

Друштвото ги разграничува приходите од договори со купувачи по следните деловни линии, усогласени со сегментното известување: ОЕ 2 - Комерција, ОЕ 3 - Јавни царински складишта, ОЕ 4 - Царинско работење, ОЕ 5 - Хотелиерство и угостителство и ОЕ 6 - Трговија.

ОЕ 2 - Комерција

Приходите од организација и посредување при транспорт и од сродни логистички услуги вообичаено се признаваат по завршување на конкретната услуга, односно по испорака на стоката или по потврда за извршен налог, кога Друштвото стекнува право на надоместок и кога контролата врз услугата е пренесена на купувачот.

ОЕ 3 - Јавни царински складишта

Приходите од долгорочно издавање на физички издвоени делови од складишни капацитети, кога со договорот на клиентот му се пренесува правото да ја контролира употребата на конкретно идентификуван простор во договорениот период, се третираат како приходи од лизинг во согласност со МСФИ 16.

Приходите од краткорочно складирање, чување, манипулативни и други придружни услуги се признаваат кога Друштвото стекнува право на надоместок и кога контролата врз услугата е пренесена на купувачот, во согласност со МСФИ 15.

Приходите од ОЕ 3 се вклучуваат во сегментното известување како приходи од редовната дејност на сегментот. За потребите на белешката за приходи од договори со купувачи, од приходите на ОЕ 3 се исклучува делот кој произлегува од обврски за лизинг во опфатот на МСФИ 16.

ОЕ 4 - Царинско работење

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приходите од царинско застапување, процесирање на декларации и реализација на увозно-извозни и транзитни постапки вообичаено се признаваат при извршување на услугата, односно по обработка и комплетирање на конкретната царинска постапка, кога Друштвото стекнува право на надоместок.

Раководството оценува дека кај договорите за интегрирана услуга на царинско застапување и придружни услуги, Друштвото настапува како принципал, бидејќи ја контролира услугата пред нејзиниот пренос кон клиентот.

Во таа насока, Друштвото е примарно одговорно за целосното извршување на услугата, ја организира и ја контролира нејзината изведба во текот на целиот процес, има дискретност во утврдување на вкупниот надоместок за услугата и го сноси кредитниот ризик од наплата.

Дополнително, иако царинските давачки се утврдени од надлежните органи и се префактурираат без маржа, тие претставуваат составен дел од интегрираната услуга, при што Друштвото ја презема обврската за нивно подмирување во свое име и е субјект кон кој надлежните царински органи вршат контроли.

Согласно на тоа, вкупниот надоместок на кој Друштвото очекува да има право од клиентот за оваа интегрирана услуга се признава во бруто износ. Овој надоместок може да ги вклучи и износите за царински давачки кога тие, согласно правната и економската суштина на договорот, претставуваат неодделив дел од надоместокот за интегрираната услуга, а не само наплата во име и за сметка на трета страна.

ОЕ 5 - Хотелиерство и угостителство

Приходите од сместување се признаваат во текот на времето, за периодот на престој на гостите. Приходите од храна, пијалаци, банкетни, конференциски и други угостителски услуги се признаваат кога услугата е извршена, односно кога контролата врз доброто или услугата е пренесена на купувачот. Примените аванси и депозити од гости и клиенти се признаваат како договорни обврски до моментот на извршување на услугата.

ОЕ 6 - Трговија

Приходите од продажба на гориво и други стоки се признаваат во моментот кога контролата врз стоката е пренесена на купувачот, што вообичаено е на датумот на испорака или преземање. Приходите од централизиран набавки и префактурирање кон поврзани друштва се признаваат во бруто или нето износ, во зависност од проценката дали Друштвото за конкретната трансакција настапува како принципал или агент.

Побарувањата од купувачи се признаваат кога правото на надоместок станува безусловно. Примените аванси, депозити и други износи примени пред извршување на услугата се признаваат како договорни обврски и се пренесуваат во приход кога соодветната обврска за извршување ќе биде исполнета.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од лизинг и останати оперативни приходи

Приходите од оперативен лизинг произлегуваат од долгорочно издавање на делови од складишни капацитети и други средства, кога договорите ги исполнуваат критериумите за лизинг во смисла на МСФИ 16. Како наемодавач, Друштвото ги признава плаќањата од оперативен лизинг како приход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот, освен ако друга систематска основа подобро го одразува образецот на користење на економските користи од предметното средство. Овие приходи претставуваат приходи од редовната дејност на Друштвото во рамките на соодветниот деловен сегмент и не се класифицираат како останати оперативни приходи.

Останатите оперативни приходи ги вклучуваат приходите кои не произлегуваат од основната дејност на Друштвото, не претставуваат приходи од договори со купувачи во смисла на МСФИ 15 и не претставуваат приходи од лизинг од редовното работење на Друштвото.

Овие приходи се признаваат во моментот кога Друштвото стекнува право на надоместок, а истите може веродостојно да се измерат. Приходите се мерат според износот на примениот или побаруваниот надоместок, во согласност со природата на трансакцијата.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

Каматите се признаваат со примена на методата на ефективна каматна стапка, освен кога ефектот од нејзината примена е незначаен.

3.4. Расходи од финансирање

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.5. Недвижности, постројки и опрема

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност, односно кај средствата кои во поранешни периоди биле предмет на законска ревалоризација - по вредноста утврдена по таа основа, намалена за акумулираната амортизација и евентуално оштетување на вредноста

Во поранешни периоди, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот на годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот завод за статистика, кои одговарале на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулираната амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и не се евидентира.

Ефектот од историските ревалоризации на НПО е прикажан во рамките на ревалоризационата резерва во капиталот.

Согласно точка 17 од МСС 8, првобитната примена на политика на ревалоризација на НПО во поранешни периоди претставува промена во сметководствена политика која се третира како ревалоризација согласно МСС 16.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книги како добивка, односно загуба од отуѓување на средства и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.6. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето, уметничките слики и инвестициите во тек не се амортизираат. Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година се следните:

Вид на средство	2025	2025	2024	2024
Градежни објекти	1,25- 10,00%	од 10 до 80 години	1,25- 10,00%	од 10 до 80 години
Производна опрема	7,00- 12,50%	од 8 до 14,3 години	7,00- 12,50%	од 8 до 14,3 години
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,50%	6,1 години	16,50%	6,1 години

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Вид на средство	2025	2025	2024	2024
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,50%	6,1 години	16,50%	6,1 години
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20,00%	5 години	20,00%	5 години
Останата неспомнатата опрема	10,00%	10 години	10,00%	10 години
Долгорочни нематеријални средства	20,00%	5 години	20,00%	5 години

Корисниот век на употреба, резидуалната вредност и методот на амортизација се преиспитуваат најмалку еднаш годишно и, доколку има промени во проценките, истите се евидентираат проспективно како промени во сметководствени проценки.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.8. Вложувања хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба, вложувања по објективна вредност преку добивката и загубата и вложувања кои се чуваат до доспевање.

Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата по објективна вредност преку добивката и загубата се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови кои Друштвото ги стекнува со цел за повторно продавање или купување во краток рок.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во останата сеопфатна добивка, кумулативно во капиталот / резервите, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

Последователно, сите вложувања кои се класифицирани за тргување се признаваат според објективна вредност преку добивките или загубите на Друштвото.

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

3.9. Вложувања во подружници и придружени друштва

Вложувањата во подружници и придружени друштва, презентирани во поединечните финансиски извештаи на Друштвото, се признаваат по нивната набавна вредност, намалена за акумулирани загуби поради обезвреднување, доколку такви постојат.

Подружници се ентитети над кои Друштвото има контрола, како што е дефинирано со МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи. Контролата постои кога Друштвото има моќ над ентитетот, е изложено или има право на променливи приноси од своето учество во ентитетот и има способност да влијае врз тие приноси преку својата моќ.

Придружени друштва се ентитети над кои Друштвото има значајно влијание, во согласност со МСС 28 – Вложувања во придружени друштва и заеднички вложувања. Значајното влијание претставува моќ да се учествува во донесувањето на финансиски и оперативни политики на ентитетот, без притоа да се има контрола или заедничка контрола врз тие политики, и вообичаено се претпоставува кога учеството изнесува помеѓу 20% и 50% од гласачките права.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

Трошокот на залихите се определува со методата на пондерирана просечна набавна вредност.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи претставуваат финансиски средства кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото и претставуваат безусловно право на надоместок за извршени услуги и испорачани стоки. Кога правото на надоместок е условено со нешто освен изминувањето на времето, таквите износи не се признаваат како побарувања од купувачи, туку како договорни средства.

Побарувањата од купувачи почетно се признаваат по износот на надоместокот на кој Друштвото има право, а последователно се вреднуваат по нивната амортизирана вредност, намалена за исправка на вредност поради обезвреднување. Обезвреднувањето на побарувањата се проценува во согласност со принципот на настаната загуба, односно кога постојат објективни докази дека Друштвото нема да може да ги наплати сите доспеани износи според првобитно договорените услови.

Објективни докази за обезвреднување може да вклучуваат значителни финансиски потешкотии на купувачот, инсолвентност, стечај или ликвидација, значително доцнење во наплатата, неисполнување на договорените услови за плаќање, како и други околности кои укажуваат дека побарувањето нема да биде наплатено во целост. Проценката на наплатливоста се врши на поединечна основа и/или на група побарувања со слични кредитни карактеристики, во зависност од природата и значајноста на побарувањата.

Кога побарувањето ќе се оцени како ненаплатливо, истото се отпишува на товар на претходно формираната исправка на вредност. Последователната наплата на претходно отпишани побарувања се признава во рамките на останатите приходи во периодот во кој наплатата е остварена. За краткорочните побарувања од купувачи, сметководствената вредност вообичаено се совпаѓа со нивната објективна вредност поради нивната краткорочна природа.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2025 и 2024, се следните:

	2025	2024
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	52.3050 МКД	58.8807 МКД

Немонетарните ставки искажани по историска вредност во странска валута не се превреднуваат на датумот на билансот на состојба, додека немонетарните ставки мерани по објективна вредност се превреднуваат според курсот на денот кога е утврдена објективната вредност.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

Промените на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во капиталот се до моментот на нивна продажба, наплата, отуѓување или утврдено оштетување, кога кумулативниот ефект претходно признаен во капиталот се пренесува во нето добивката или загубата за периодот.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи претставуваат финансиски обврски кои произлегуваат од редовните деловни трансакции за набавка на стоки, услуги и други средства.

Обврските спрема добавувачи почетно се признаваат по нивната објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. За краткорочните обврски спрема добавувачи, номиналната вредност вообичаено е приближно еднаква на нивната амортизирана вредност поради нивната краткорочна природа.

Обврските спрема добавувачи престануваат да се признаваат кога обврската ќе биде подмирена, отповикана или кога ќе истекне. Обврските спрема добавувачи кои застареле или за кои веќе не постои правна основа за нивно признавање се отпишуваат во корист на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и заеми.

Обврските по кредити почетно се признаваат по нивната објективна вредност, намалена за директно припишливите трансакциони трошоци, освен доколку не се класифицирани по објективна вредност преку добивка или загуба. Последователно, обврските по кредити се мерат по амортизирана вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Разликата помеѓу примениот износ, намален за трансакционите трошоци, и износот за отплата се признава во билансот на успех во текот на периодот на траење на кредитот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиската состојба се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

Трошоците за камати по основ на кредитите се признаваат како финансиски расходи во периодот на кој се однесуваат, освен доколку не ги исполнуваат условите за капитализација согласно соодветните сметководствени стандарди.

3.17. Лизинг

Друштво како наемател

На почетокот на лизингот, Друштвото признава средство со право на користење и обврска за лизинг. Средството со право на користење се мери по набавна вредност, која ги вклучува износот на почетно признаената обврска за лизинг, извршените плаќања пред или на датумот на започнување на лизингот, директните трошоци поврзани со склучување на лизингот, проценетите трошоци за демонтирање, отстранување или враќање на средството, кога е применливо.

Обврската за лизинг се мери по сегашната вредност на идните лизинг плаќања кои не се платени на датумот на започнување на лизингот, дисконтирани со каматната стапка имплицирана во лизингот, или доколку таа не може да се одреди, со инкременталната стапка на задолжување на Друштвото.

Средствата со право на користење се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот или корисниот век на средството, во зависност од тоа кој период е пократок. Обврската за лизинг се зголемува за пресметаната камата и се намалува за извршените лизинг плаќања.

Каматата од лизингот се признава како финансиски расход во билансот на успех.

Средствата со право на користење се прикажани во рамките на недвижности, постројки и опрема, со одделно обелоденување во белешките. Обврските за лизинг се прикажани одделно во билансот на состојба, класифицирани како тековни и нетековни обврски.

Друштвото не признава средства со право на користење и краткорочни обврски за лизинг (до 12 месеци) и лизинг на средства со мала вредност. Плаќањата за ваквите обврски за лизинг се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот.

Друштво како наемодавател

Друштвото како наемодавател ги класифицира лизинзите како оперативен или финансиски лизинг, во зависност од тоа дали со договорот суштински се пренесени сите ризици и користи поврзани со сопственоста врз средството.

Кај оперативен лизинг, предметното средство останува признато во извештајот за финансиската состојба на Друштвото, а приходите од лизинг се признаваат на

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

праволиниска основа во текот на периодот на лизингот, освен ако друга систематска основа подобро го одразува образецот на користење на економските користи од предметното средство.

Трошоците поврзани со предметот на оперативен лизинг, вклучувајќи амортизација и трошоци за одржување, се признаваат во билансот на успех во периодот во кој настанале.

Приходите од долгорочно издавање на делови од складишни капацитети во рамките на ОЕ 3 вообичаено се третираат како приходи од оперативен лизинг.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок на добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба. Одложено даночно средство се признава само до степен до кој е веројатно дека ќе постои идна оданочлива добивка против која одбитните времи разлики и евентуалните пренесени даночни загуби може да се искористат.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за нејзино подмирување ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи и кога може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка на износот потребен за подмирување на обврската.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку се обелоденуваат, освен ако можноста за одлив на ресурси е оддалечена.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства не се признаваат во финансиските извештаи. Тие се обелоденуваат кога приливот на економски користи е веројатен. Кога реализацијата на приходот, односно приливот на економски користи, ќе стане практично сигурна, средството и соодветниот приход се признаваат во финансиските извештаи во периодот во кој настанала промената.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизиот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на промени на курсевите на странските валути. Друштвото не користи деривативни финансиски инструменти за заштита од девизиот ризик, туку истиот го следи преку управување со нето девизната позиција.

Сензитивната анализа на девизиот ризик е подготвена врз основа на монетарните средства и обврски деноминирани во странска валута на датумот на билансот на состојба, при претпоставка на разумно можни промени на релевантните девизни курсеви и непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.2.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на вложувањата во финансиски инструменти за кои вредноста зависи од пазарни движења. Овој ризик произлегува од промени на пазарната вредност на ваквите вложувања и е надвор од директна контрола на Друштвото.

Сензитивната анализа на ризикот од промени на цените е подготвена врз основа на финансиските инструменти изложени на ценовен ризик на датумот на билансот на состојба, при непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.6.

4.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото.

Друштвото е изложено на кредитен ризик главно во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договори, другите финансиски побарувања, како и паричните средства и депозитите кај банки.

Друштвото управува со кредитниот ризик преку проценка на кредитната способност на купувачите, следење на наплатата на побарувањата, договарање на соодветни инструменти за обезбедување кога е применливо и формирање на исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на финансиските средства признати во билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Концентрациите на кредитниот ризик по значајни купувачи и старосната структура на побарувањата се дадени во Белешка 6.5. Друштвото има воспоставено политики и процедури за следење и управување со кредитниот ризик, кои опфаќаат редовна анализа на изложеноста по поединечни купувачи и проценка на нивната кредитна способност. Раководството има идентификувано постоење на концентрација на кредитниот ризик, која произлегува од изложеноста кон ограничен број на големи купувачи.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

Раководството ја следи изложеноста на каматниот ризик преку анализата на структурата на финансиските средства и обврски според видот на каматната стапка. (Белешка 6.3)

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Друштвото нема да биде во состојба навремено да ги исполни обврските поврзани со финансиските обврски при нивното доспевање.

Друштвото управува со ликвидносниот ризик преку планирање и следење на паричните текови, одржување на соодветно ниво на парични средства и обезбедување на соодветни извори на финансирање вклучувајќи и неискористени кредитни линии.

Дополнителната анализа на ликвидносната позиција и на преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски е дадена во Белешка 6.4.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните и другите надлежни органи по поднесувањето на соодветните извештаи.

Заклучно со датумот на извештајот на независниот ревизор, не е извршена контрола за даночните обврски од страна на Управата за Јавни Приходи или од друг регулатор. Поради тоа, постои можност од дополнителни даночни обврски,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

казни и камати, чиј конечен износ во овој момент не може веродостојно да се определи.

Раководството смета дека обврските евидентирани во финансиските извештаи по основ на даноци и придонеси се соодветни на датумот на билансот на состојба.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Објективната вредност претставува цена која би се примила за продажба на средство, односно би се платила за пренос на обврска во редовна трансакција помеѓу пазарни учесници на датумот на мерењето.

Друштвото ја утврдува објективната вредност на финансиските средства и обврски за кои сметководствените политики и обелоденувањата бараат мерење или обелоденување по објективна вредност, користејќи методи на вреднување кои максимално ги користат релевантните набљудливи инпути и минимално ги користат ненабљудливите инпути.

При утврдувањето и обелоденувањето на објективната вредност, Друштвото ги класифицира мерењата според следната хиерархија:

- Ниво 1: котираните цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: инпути различни од котираните цени од Ниво 1 кои се набљудливи, директно или индиректно;
- Ниво 3: инпути кои не се набљудливи.

Објективната вредност на котираните акции се утврдува врз основа на котираната пазарна цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 1 од хиерархијата на објективна вредност.

Објективната вредност на вложувањата во инвестициски фондови се утврдува врз основа на објавената вредност на уделот / откупната цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 2 од хиерархијата на објективна вредност.

За финансиските средства и обврски кои не се мерат по објективна вредност, но за кои се бара обелоденување на објективна вредност, раководството смета дека нивната сметководствена вредност разумно ја претставува нивната објективна вредност поради нивната краткорочна доспеаност и/или природата на договорените услови.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Класа на инструмент	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Ниво	Метода
Котирани акции	16.534	16.534	1	Котирана пазарна цена
Удели во фондови	18.000	18.000	2	Објавена вредност на удел / откупна цена
Некотиран и трговски друштва	1.298	1.298	3	

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1.Управување со капитал

Друштвото врши управување со капиталот со цел да обезбеди континуитет во работењето, да одржува стабилна финансиска структура и да обезбеди соодветен поврат на вложувањата за акционерите.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал.

Нето обврските од финансирање се состојат од вкупните обврски по кредити и обврски за лизинг, намалени за паричните средства и паричните еквиваленти.

Друштвото не е предмет на надворешно наметнати барања во однос на капиталот, освен општите барања согласно важечката законска регулатива.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал. Состојбата на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски по кредити и лизинг	17,366	-
Парични средства	-146,447	-206,591
Нето обврски по кредити	-129,081	-206,591
Капитал и резерви	2,166,783	2,079,984
% на кредитна задолженост	0.00%	0.00%

На 31.12.2025 година ФЕРШПЕД АД Скопје нема кредитна задолженост.

6.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	29,049	27,860	30,006	34,249
УСД	646	948	229	399
Останато	692	0	0	0
	30,387	28,808	30,235	34,648

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-96	-639	96	639
УСД	42	55	-42	-55
Останато	69	0	0	0
	15	-584	54	584

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки во однос на финансиските средства и обврски кои носат камата, особено кога истите се договорени по променливи каматни стапки. Финансиските средства и обврски кои не носат камата не се изложени на каматен ризик.

Сметководствената вредност на каматносоносните финансиски средства и обврски, според видот на каматната стапка, на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	146,447	200,442
Побарувања од купувачи	227,369	218,862
Останати побарувања	31,513	24,384
Побарувања за дадени позајмици	3,310	3,310
Останати долгорочни средства	540	540
Вложувања во подружници, во придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	739,364	705,319
	1,148,543	1,152,857
Каматносни со фиксна камата		
Парични средства	-	6,149
Депозити во банки	240,000	102,000
	240,000	108,149
Каматносни со променлива камата		
	-	-
	1,388,543	1,261,006
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	178,059	162,869
Обврски за позајмици	-	-
Останати тековни обврски	37,145	49,848
	215,204	212,717
Каматносни со променлива камата		
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Обврски од лизинг	17,366	-
	17,366	0
	232,570	212,717

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото нема финансиски средства или обврски договорени по променливи каматни стапки, поради што не постои материјална изложеност на ризик од промена на каматните стапки.

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ги прикажува преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски на Друштвото на 31 декември 2025 година и 2024 година, распоредени според преостанатиот договорен рок на доспевање. Износите се искажани според недисконтирани парични текови, односно ги вклучуваат и идните плаќања на камата, каде што е применливо. Поради тоа, овие износи се разликуваат од сметководствените вредности прикажани во билансот на состојба.

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 м	3-6 м	6-12 м	над 12 месеци	Вкупно	Сметковол вредност
Обврски за лизинг	678	678	1,356	19,159	21,871	17,366
Обврски спрема добавувачи	178,059	-	-	-	178,059	178,059
Останати обврски	37,145	-	-	-	37,145	37,145
	<u>215,882</u>	<u>678</u>	<u>1,356</u>	<u>19,159</u>	<u>237,075</u>	<u>232,570</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 м	3-6 м	6-12 м	над 12 месеци	Вкупно	Сметковол вредност
Обврски за кредити и позај	0	0	0	0	0	0
Обврски спрема добавувачи	162,869	-	-	-	162,869	162,869
Останати обврски	49,848	-	-	-	49,848	49,848
	<u>212,717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212,717</u>	<u>212,717</u>

Анализата претставува дополнително квантитативно обелоденување за ликвидносниот ризик и се користи од страна на Раководството при планирање на идните парични текови.

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото е изложено на кредитен ризик во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договор, дадени заеми, парични средства и депозити во банки, како и други финансиски средства.

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на следните финансиски средства:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Парични средства	146,447	200,442
Побарувања од купувачи	227,369	218,487
Дадени заеми и депозити	243,310	105,310
Останати побарувања	31,513	24,384
ВКУПНО	<u>648,639</u>	<u>381,547</u>

Побарувањата од купувачи се состојат од поголем број на поединечни салда. Овие побарувања вообичаено не се обезбедени со меници, гаранции или друг вид на колатерал, освен за одредени побарувања за кои Друштвото има обезбедување во вид на хипотека, залог или можност за компензација.

Структурата на побарувањата од купувачи во земјата и странство според нивната доспеаност на 31 декември 2025 е како што следува:

Недосп. побарувања	128.762
0 - 30 дена	44.489
31 - 60 дена	28.239
61 - 90 дена	7.328
над 90 дена	18.551
Доспеани општетени побарувања	25.490
Исправка на вредност	(25.490)
Вкупно	<u>227.369</u>

На 31 декември 2025, 51,86% од побарувањата кон купувачи се побарувања кон три комитенти (2024: 54,08%).

Кредитниот ризик во однос на дадени депозити и во однос на паричните средства е ограничен, бидејќи истите се депонирани во банки со висока кредитна способност.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на финансиските средства чија вредност зависи од пазарни движења, особено во однос на вложувањата во котирани акции и/или удели во инвестициски фондови.

Сметководствената вредност на финансиските средства изложени на ценовен ризик на 31 декември е како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Котирани акции	16.534	489
Удели во фондови	18.000	-
Некотирани трговски друштва	1.298	1.298
Вкупно	<u>35.832</u>	<u>1.787</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на пазарните цени на овие финансиски средства, при непроменети останати варијабли. Позитивните износи се зголемувања на добивката и/или главнината, а негативните се намалувања на добивката и/или главнината за соодветниот период.

	<u>Зголемување за 10%</u>	<u>Намалување за 10%</u>
2025		
Ефект врз главнината	1.653	(1.653)
Ефект врз добивката	1.800	(1.800)
2024		
Ефект врз главнината	49	(49)
Ефект врз добивката	-	-

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

7.1. Деловни сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- ОЕ 2 – Комерција – организација и посредување при транспорт и логистички услуги,
- ОЕ 3 – Јавни царински складишта – издавање на складишни капацитети, складирање и манипулативни услуги,
- ОЕ 4 – Царинско работење – царинско застапување и реализација на увозно-извозни постапки,
- ОЕ 5 – Хотелиерство и угостителство – сместување, храна, пијалаци и други угостителски услуги,
- ОЕ 6 – Трговија – малопродажба и големо-продажба на гориво и други стоки,
- Останато – активности кои не претставуваат посебен известувачки сегмент.

Сегментите се идентификувани врз основа на внатрешното известување кое редовно го прегледува раководството за целите на распределба на ресурсите и проценка на успешноста.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2025 година, како и останатите сегментни информации, се следните:

	ОЕ 2	ОЕ 3	ОЕ 4	ОЕ 5	ОЕ 6	Останато	Вкупно
Приходи од договори со купувачи (МСФИ 15)	394.631	82.136	2.938.726	255.102	454.492	187	4.125.274
Приходи од лизинг (МСФИ 16)	-	59.872	-	-	-	2.377	62.249
Вкупно приходи од продажба	394.631	142.008	2.938.726	255.102	454.492	2.564	4.187.523
Останати оперативни приходи	125	1.580	294	3.714	2.424	14.411	22.548
Вкупно приходи од продажба и останати приходи	394.756	143.588	2.939.020	258.816	456.916	16.975	4.210.071
Оперативна добивка/(загуба) на сегментот	15.278	89.269	18.405	40.786	23.898	(78.898)	108.738
Приходи од финансирање							11.345
Расходи од финансирање							(7.324)
Добивка пред оданочување							112.758
Данок на добивка							(13.383)
Нето добивка							99.375

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2024 година, како и останатите сегментни информации, се следните:

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	ОЕ 2	ОЕ 3	ОЕ 4	ОЕ 5	ОЕ 6	Останато	Вкупно
Приходи од договори со купувачи (МСФИ 15)	402,616	75,394	3,410,019	269,414	481,792	257	4,639,492
Приходи од лизинг (МСФИ 16)	-	54,120	-	-	-	2,379	56,499
Вкупно приходи од продажба	402,616	129,514	3,410,019	269,414	481,792	2,636	4,695,991
Останати оперативни приходи	689	470	634	2,712	2,339	5,143	11,987
Вкупно приходи од продажба и останати приходи	403,305	129,984	3,410,653	272,126	484,131	7,779	4,707,978
Оперативна добивка/(загуба) на сегментот	20,309	79,332	17,362	56,880	21,657	(77,570)	117,970
Приходи од финансирање							10,412
Расходи од финансирање							(1,532)
Добивка пред оданочување							126,850
Данок на добивка							(16,746)
Нето добивка							110,104

Други информации	ОЕ 2	ОЕ 3	ОЕ 4	ОЕ 5	ОЕ 6	Останато	Вкупно
Вкупни средства по сегменти	264.913	20.812	835.620	15.694	118.327	1.220.652	2.476.018
Вкупни обврски по сегменти	15.662	5.973	53.541	21.076	89.381	123.602	309.235
Инвестиции во основни средства	11.630	509	42.066	88	4	2.362	56.659
Амортизација	1.040	7.707	1.691	40.648	292	4.769	56.147

7.2. Географски сегменти

Работењето прикажано во овие посебни финансиски извештаи го опфаќа во најголем дел работењето само на територијата на Република Македонија.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од продажба во земјата	4,143,863	4,664,493
Приходи од продажба во странство	<u>43,660</u>	<u>31,498</u>
Вкупно	<u>4,187,523</u>	<u>4,695,991</u>
Приходи од договори со купувачи (МСФИ 15):		
ОЕ 2 - Комерција	394,631	402,616
ОЕ 3 - Јавни царински складишта	82,136	75,394
ОЕ 4 - Царинско работење	2,938,726	3,410,019
ОЕ 5 - Хотелиерство и угостителство	255,102	269,414
ОЕ 6 - Трговија	454,492	481,792
Останато	187	257
Вкупно приходи од договори со купувачи	<u>4,125,274</u>	<u>4,639,492</u>
<i>Расчленување на приходите од договори со купувачи (МСФИ 15) според времето на признавање:</i>		
Приходи признаени низ текот на времето ОЕ 5 ноќевања	90,517	99,699
Приходи признаени во моментот на продажба	4,034,757	4,539,793
Приходи од лизинг (МСФИ16):		
ОЕ 3 - Јавни царински складишта	59,872	54,120
Останато	2,377	2,379
Вкупно приходи од лизинг	<u>62,249</u>	<u>56,499</u>
Вкупно Приходи од продажба	<u>4,187,523</u>	<u>4,695,991</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Наплатени отпишани побарувања	2,872	64
Добивка од продажба на недвижности и опрема	4,252	1,238
Приходи од отпис на обврски	324	1,232
Приходи од надомест на штети	1,468	1,675
Приходи од вишоци	3,448	2,414
Приходи од продажба на запленета опрема	-	-
Приходи од судски спорови	7,571	1,379
Останато	<u>2,613</u>	<u>3,993</u>
Вкупно	<u>22,548</u>	<u>11,995</u>

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошени суровини и материјали	47,979	50,107
Отпис на ситен инвентар	<u>566</u>	<u>3,281</u>
Вкупно	<u>48,545</u>	<u>53,388</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	228,303	217,636
Други надоместоци за вработените	<u>6,586</u>	<u>7,161</u>
Вкупно	<u>234,889</u>	<u>224,797</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Транспортни трошоци	390,745	368,901
Потрошена енергија	28,363	27,958
Трошоци за тековно одржување и заштита	5,610	5,083
Трошоци за закупнини	5,405	9,607
Трошоци за царина и царински давачки	2,839,661	3,337,255
Трошоци за репрезентација, реклама, спонзор.	15,377	12,989
Трошоци за банкарски услуги	5,351	5,715
Даноци и други давачки кои не зависат од резултатот	4,696	4,656
Трошоци за вода и смет	7,975	8,289
Премии за осигурување	2,079	1,742
Трошоци за органите на управување	9,178	8,129
агенција за вработување	958	912
Трошоци за договор на дело	9,494	8,682
Трошоци за информатичко софтверски услуги	2,662	2,774
Трошоци што се рефактурираат	2,292	1,921
Трошоци за агенциска провизија	1,700	1,181
Останато	<u>14,591</u>	<u>8,770</u>
Вкупно	<u>3,346,137</u>	<u>3,814,564</u>

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од камати	9,085	7,210
Позитивни курсни разлики	441	420
Дивиденди	1,819	2,782
Вкупно финансиски приходи	<u>11,345</u>	<u>10,412</u>
Расходи за камати	-6,992	-762
Негативни курсни разлики	-332	-770
Останати финансиски расходи	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски расходи	<u>-7,324</u>	<u>-1,532</u>
Нето финансиски расходи	<u>4,021</u>	<u>8,880</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	112,758	126,850
Даночно непризнаени расходи	49,106	43,453
Даночна основа	<u>161,864</u>	<u>170,303</u>
Намалување на даночната основа	-28,034	-2,841
Даночна основа по намалување	<u>133,830</u>	<u>167,462</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	13,383	16,746
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>13,383</u>	<u>16,746</u>
Ефективна даночна стапка	<u><u>11.87%</u></u>	<u><u>13.20%</u></u>

15. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	99,375	110,104
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>16,303</u>	<u>16,303</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>6,096</u></u>	<u><u>6,754</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на 31 декември 2025 и 2024 година се како што следи:

2025 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Други основни средства	Вкупно	Средства Немате. со право средства на корист.	
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2025 година	1,594,237	716,301	3,812	2,314,350	0	19,316
Нови набавки	26,601	29,907	151	56,659	19,070	0
Пренос од инвестиции во тек	0	0	-	0	-	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	-	0	-	-
Прекнижување и усогласување	-	-	-	0	-	-
Расходување и продажба	-8,088	-15,114	-	-23,202		0
Состојба, 31.12.2025 година	1,612,750	731,094	3,963	2,347,807	19,070	19,316
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2025 година	697,137	560,899	-	1,258,036	0	18,972
Амортизација	20,399	33,520	-	53,919	2,135	93
Прекнижување и усогласување	-	-	-	0	-	-
Расходување и продажба	-3,888	-9,415	-	-13,303		0
Состојба, 31.12.2025 година	713,648	585,004	0	1,298,652	2,135	19,065
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2025 година	899,102	146,090	3,963	1,049,155	16,935	251

2024 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2024 година	1,583,842	698,253	-	3,812	2,285,907	23,735
Нови набавки	10,395	23,712	-	-	34,107	117
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	-	-	0	-
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-5,664	-	-	-5,664	-4536
Состојба, 31.12.2024 година	1,594,237	716,301	0	3,812	2,314,350	19,316
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2024 година	677,036	533,576	-	-	1,210,612	23,410
Амортизација	20,101	31,726	-	-	51,827	98
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-4,403	-	-	-4,403	-4536
Состојба, 31.12.2024 година	697,137	560,899	0	0	1,258,036	18,972
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2024 година	897,100	155,402	0	3,812	1,056,314	344

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Дел од недвижностите на Друштвото се дадени под хипотека како обезбедување за обврски кон банки по основ на кредити и издадените гаранции. Под хипотека се опфатени склад 1, склад 3 и објект 7 (деловен простор – терминал), како и склад 2 и склад 4, со вкупна сметководствена вредност од 157.645 илјади денари. Процентата вредност на овие недвижности, врз основа на проценки од банки, изнесува 706.874 илјади денари.

Средствата со право на користење се средства признаени врз основа на договори за лизинг со сегашна вредност од 16.395 илјади МКД, признаени на 01.01.2025 врз основа на прва примена на МСФИ 16.

17. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2025	2024
Вложувања во подружници		
- Хотели Метропол АД Охрид	177,479	177,479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203,258	203,258
- Фершпед Брокер АД Скопје	10,542	10,542
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	33,443	33,443
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертраде ДОО Белград	250	250
	425,038	425,038
Вложувања во придружени друштва		
- Европа АД Скопје (учество од 21,77%)	278,494	278,494
- Останати	-	-
	278,494	278,494
ВКУПНО	703,532	703,532

18. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент берзанска котација	16,534	489
Вложувања во инвестициски фондови	18,000	-
Вложувања расположливи за продажба во некотирани друштва	298	298
Вложувања во удели на трговски друштва	1,000	1,000
Вкупно	35,832	1,787

ФЕРШПЕД АД Скопје**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****19. ЗАЛИХИ**

во илјади денари	2025	2024
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	5,498	6,359
Трговски стоки	8,670	8,512
Вкупно	14,168	14,871

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од купувачи во земјата	233,130	228,793
Побарувања од купувачи во странство	19,729	25,495
	252,859	254,288
Минус - Исправка на вредност	-25,490	-35,426
Вкупно нето	227,369	218,862

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од државата		
за повеќе платени даноци	3,691	27
Побарувања од вработени	1,775	2,401
Побарувања за аванси и депозити	1,847	1,847
Побарувања по цесии	21,021	15,221
Побарување за дивиденда од подружница	6,485	6,485
Однапред пресметани и платени трошоци	3,220	7,130
Останати побарувања	385	250
Вкупно	38,424	33,361

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	2025	2024
Позајмици на подружници	-	-
Позајмици на правни лица	3,310	3,310
Вложувања во државни записи	-	-
Депозити во банки	240,000	102,000
Вкупно	243,310	105,310

На датумот на известување, Друштвото има орочени депозити во домашни комерцијални банки во вкупен износ од 240.000 илјади МКД. Од нив, 5.000 илјади МКД се бескаматни со рок на враќање до крајот на 2026 година, додека останатите депозити се со рок на враќање во периодот до септември–ноември 2026 година и фиксни каматни стапки во распон од 3,4% до 3,6% на годишно ниво. Депозитите се признаваат согласно применливите сметководствени стандарди.

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2025	2024
Жиро сметки	137,151	195,493
Денарска благајна	52	39
Благајна на менувачница	435	525
Девизни сметки	2,601	4,347
Девизна благајна	59	38
Депозити по видување	6,149	6,149
Вкупно	146,447	206,591

24. ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за лизинг МСФИ 16 нетековен дел	15,565	0
Обврски за лизинг МСФИ 16 тековен дел	1,801	0
Вкупно обврски за лизинг	17,366	0

На 31 декември 2025 година, Друштвото има признато обврски за лизинг кои произлегуваат од повеќе договори со рок на траење од 3 до 10 години. Обврските

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

се мерат по сегашната вредност на идните лизинг плаќања, дисконтирани со инкрементална каматна стапка од приближно 5.5%.

Обврските за лизинг се класифицираат како тековни и нетековни во зависност од рокот на доспевање, а каматата по основ на лизингот се признава како финансиски расход во билансот на успех.

Табелата подолу ги претставува финансиските активности на Друштвото за тековниот период. Ставките на овие обврски се оние кои се обелоденети во извештајот за готовински текови како финансиски активности.

	<u>Обврски за лизинг</u>
Обврски од финансиски активности на 01.01.2025	<u>-</u>
Парични текови	
Примени средства	-
Отплата на главнина	(1.704)
Плаќање на камата	(1.006)
Непарични текови	
Трошоци за камата	1.006
Лизинг набавки	19.070
Обврски од финансиски активности на 31.12.2025	<u><u>17.366</u></u>

25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	147,963	128,221
Обврски спрема добавувачи во странство	30,096	34,648
Обврски за нефактурирани стоки	-	-
Останато	-	-
Вкупно	<u><u>178,059</u></u>	<u><u>162,869</u></u>

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за данок на додадена вредност	3,492	2,015
Обврски за данок на добивка	1,446	2,715
Обврски за бруто плати	31,058	27,378
Обврски спрема членовите на органот на управување	3,723	3,287
Обврски по камати	1,244	1,244
Обврски за аванси	5,405	4,332
Пресметани трошоци (ПВР)	50,723	46,395
Пресметани приходи за идни периоди (ПВР)	6,485	6,485
Обврски по цесии	9,632	13,090
Останати обврски	601	119
Вкупно	113,809	107,060

Од вкупно 50.723 илјади денари пресметани трошоци - ПВР (46.395 илјади денари на 31.12.2024 година), 47.521 илјади денари се однесуваат на трошоци за одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари (43.182 илјади денари на 31.12.2024 година). Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на редовното работење, Друштвото остварува трансакции со поврзани страни. Салдата на 31 декември и трансакциите реализирани во текот на годината се како што следи (износи во илјади денари):

Салда со поврзани страни

Поврзана страна	2025		2024	
	Побарувања	Обврски	Побарувања	Обврски
Хотели Метропол АД Охрид	11,211	245	3,764	779
Лотарија на Македонија АД Скопје	1,338	3,252	-	3,284
Фершпед Брокер АД Скопје	-	1,691	-	1,622
Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	1,847	6,765	-	4,825
Фертраде ДОО Белград	-	18	-	18
Европа АД Скопје	64,014	-	63,325	641
Вкупно	78,410	11,972	67,089	11,169

Трансакции со поврзани страни

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Поврзана страна	2025	2025	2024	2024
	Приходи	Расходи	Приходи	Расходи
Хотели Метропол АД Охрид	31,159	219	30,553	-
Лотарија на Македонија АД Скопје	1,274	1,340	716	3,261
Фершпед Брокер АД Скопје	59	144	15	144
Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	74	12,610	68	8,645
Фертраде ДОО Белград	-	-	-	18
Европа АД Скопје	236,278	-	277,376	1,277
Вкупно	268,844	14,314	308,728	13,345

Останати Салда и Трансакции

Во текот на 2025 година, Друштвото евидентира следните ставки по основ на лизинг со Лотарија на Македонија АД Скопје:

Ставка	2025	2024
Средства со право на користење	12,730	-
Обврски за лизинг	13,053	-
Трошок за камата	751	-
Амортизација	1,414	-

Вложувања во поврзани страни

Поврзана страна	2025	2024
Хотели Метропол АД Охрид	177,479	177,479
Лотарија на Македонија АД Скопје	203,258	203,258
Фершпед Брокер АД Скопје	10,542	10,542
Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	33,443	33,443
Фертраде ДОО Белград	250	250
Европа АД Скопје	278,494	278,494
Вкупно	703,466	703,466

Надомести на клучниот раководен персонал

Надоместите на клучниот раководен персонал во текот на 2025 година изнесуваат 42,920 илјади денари (2024: 40,240 илјади денари).

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2025 година, побарувањата од судски постапки покренати против ФЕРШПЕД АД Скопје изнесуваат до 14.095 илјади денари

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

(16.636 илјади денари на 31.12.2024 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Со оглед дека проценката за исходот на спорите е во корист на Друштвото, не се издвоени резервации по овој основ. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември 2025 година има потенцијални обврски по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во вкупен износ од 396.155 илјади денари (406.255 илјади денари на 31.12.2024 година). Во рамки на овој износ се вклучени гаранции издадени од Шпаркасе Банка АД Скопје во корист на Грчка царина во износ од 43.046.500 денари и во корист на Хеллениц Траин во износ од 6.149.500 денари, како и гаранција издадена од Халк Банка АД Скопје во корист на Царинската управа на РМ во износ од 346.959.245 денари.

Како обезбедување за одредени банкарски аранжмани, Друштвото има воспоставени хипотеки врз склад 1, склад 3 и објект 7 (деловен простор - терминал) на адреса 15-ти Корпус, за договор за деловна соработка со Шпаркасе Банка АД Скопје во износ од 184.500 илјади денари. Овие недвижности се проценети на приближна вредност од 272.935 илјади денари. Друштвото, исто така, има воспоставена хипотека врз склад 2 и склад 4 на адреса 15-ти Корпус бр. 2, како обезбедување за договор за револвинг кредит лимит со Халк Банка АД Скопје во износ од 6.500.000 ЕУР. Вредноста на недвижностите е утврдена спогодбено со банката и изнесува 7.055.926 ЕУР, односно 434.939 илјади денари. Дополнително, Друштвото има дадено залог на наменски денарски депозит во Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 250 илјади денари, како обезбедување на гаранција издадена од банката во корист на СКОВИН АД Скопје во стечај, со рок на важност до 1 август 2044 година.

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.